

Народна банка на Република Македонија



Месечна информација 01/2011

февруари, 2011 година

Содржина


1.	ЦЕНИ	3
2.	ПЛАТИ И ВРАБОТЕНОСТ	5
3.	ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ	7
	3.1. Останати високофреквентни податоци и показатели	9
4.	БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА	14
5.	МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ	22
6.	КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ	26
7.	КАМАТНИ СТАПКИ	28
	СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ	32

1. ЦЕНИ

Трендот на непрекинато умерено зголемување на општото ниво на **потрошувачките цени**, што започна од август 2010 година, продолжи со зајакнат интензитет и во првиот месец на 2011 година. Така, цените во јануари во однос на претходниот месец се зголемија за 0,9%¹. Ваквото зголемување на потрошувачките цени во најголем дел се должи на повисоките цени на храната (раст од 1,5%, главно заради повисоките цени на производите од жито, јајцата, мастите, свежото овошје, преработениот зеленчук и свежото и преработено месо). Дополнително влијание врз вкупната месечна инфлација имаше и нагорното движење на цените на нафтените деривати, како и на цените на сообраќајните средства. Од јануари 2011 година се зголемени и цените на централното греење за 3,7% (согласно со одлуката на РКЕ од 30.12.2010 година), коишто поради малото учество во структурата на трошоците на домаќинствата има незначителен ефект врз вкупната инфлација. **На годишна основа**, растот на индексот на потрошувачките цени во јануари 2011 година изнесуваше 3,2%² (3% во декември 2010 година).

Благоиот раст на месечната стапка на базичната инфлација (инфлација без храна и енергија) продолжи и во јануари 2011 година и изнесува 0,2%. Месечниот раст главно се должи на растот на цените на сообраќајните средства и на цените на лековите. На годишно ниво, базичната инфлација во јануари 2011 година забавува и изнесува 0,8%³ (0,9% во декември 2011 година).

Вкупна и базична инфлација
(годишни стапки, во %)



Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

¹ При пресметката на индексот за потрошувачки цени за 2011 година, ДЗС направи мала промена во пондерациската структура во согласност со движењето на цените во текот на 2010 година, и тоа во насока на помало учество на храната и сообраќајните и ПТТ-услугите, за сметка на поголемо учество на електричната енергија и течните горива.


² Засилувањето на годишната инфлација главно се должи на порастот на цените на храната, на цените на горивата, како и на цените на греењето и услугите.

³ Пониските цени на годишна основа на сообраќајните средства и на услугите во хотелите и рестораните ја придвижуваат базичната инфлација во надолна насока.

Остварената годишна стапка на инфлација во јануари 2011 година (3,2%) ги надминува последните проекции на НБРМ за годишен раст на потрошувачките цени од 2,5% во првиот квартал на 2011 година, заради поголемиот остварен раст од проектираниот, како на цените на храната, така и на цените на непрехранбената компонента.

Цената на нафтата продолжи да расте и во јануари 2011 година достигна просечно ниво од 96,3 САД-долари за барел, што во споредба со нивото од претходниот месец (91,8 САД-долари за барел) претставува раст од 4,9%. Порастот на цената на суровата нафта во голем дел е предизвикан од изјавите на министрите за нафта на ОПЕК за нагорно ревидирање на проекциите за глобалната потрошувачка на нафта во 2011 година, при истовремени најави дека нафтениот картел нема да го зголеми производството и покрај високите цени на нафтата. Порастот на цената на нафтата во услови на зголемени залихи на сурова нафта и гас во САД, го одразува и поголемиот пазарен оптимизам којшто дојде по обраќањето на американскиот претседател во кое тој изложи план за отворање нови работни места и најави намалување на даночните стапки за корпоративниот сектор.

Движење на цената на нафтата „брент“ за барел




Извор: Управа за информации за енергетиката (The Energy Information Administration) - статистичка агенција на Министерството за енергетика на САД.

Растот на цената на суровата нафта продолжи и во првите две недели од февруари (достигнувајќи 99,6 САД-долари за барел), така што и покрај апрецијацијата на денарот во однос на САД-доларот, на 14.02.2011 година Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) донесе одлука за зголемување на рафинериските и малопродажните цени на нафтните деривати во просек за 2,1% и 1,8%, соодветно. Натamoшното нагорно поместување на цената во најголем дел е одраз на загриженоста на инвеститорите од социјалните немири во Египет и последиците од овие случувања врз понудата на нафта.

Во првите два дена по одлуката на РКЕ од 14.02.2011 година цената на суровата нафта се одржува на ниво од над 101 САД-долари за барел.

Се очекува дека **потрошувачките цени во евро-зоната** во јануари 2011 година ќе забележат годишен раст од 2,4%, што претставува засилување на годишната инфлација забележана во претходниот месец (2,2%).

Годишни стапки на инфлација и цени на исхраната во евро-зоната и во Македонија (во %)



Извор: ЕУРОСТАТ и ДЗС.

2. ПЛАТИ И ВРАБОТЕНОСТ

Во ноември 2010 година, номиналните просечни **нето и бруто-плати не забележаа позначителни промени во однос на претходниот месец (минимален раст од 0,2%)**, што во реални показатели претставува намалување на платите за 0,2%. Анализирано по одделни сектори, со исклучок на нето-платата во индустријата којашто забележа пад од 0,9%, нето-платата кај земјоделството и кај услугите е повисока за 5,8% и 0,7%, соодветно. На ниво на гранки, најголемо месечно зголемување на нето-платата е забележано кај рибарството (пораост од 15,6% заради ниската споредбена основа), како и кај финансиското посредување (пораост од 4,6%). Поизразен месечен пад е забележан кај нето-платата во снабдувањето со електрична енергија, гас и вода (од 2,2%) и кај трговијата на големо и на мало (од 1,9%).

Номинални и реални годишни стапки на раст на нето-платите*
(во %)




* За 2009 година, прикажани се коригираните стапки на раст.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и пресметки на НБРМ.

На годишно ниво, нето-платата е номинално повисока за 3,6%, што претставува забрзување во однос на просечната стапка на раст на нето-платата во периодот јануари-октомври 2010 година (2,7%). Бруто-платата на годишно ниво бележи номинален раст од 1,7%. Натамошното засилување на инфлацијата на годишно ниво, беше во целост неутрализирано од посилниот номинален пораст на нето-платата при што во реални показатели во ноември, нето-платата забележа раст од 0,7%. Истовремено, бруто-платата забележа реален пад од 1,1% (забавување од 1 п.п. во однос на падот во октомври). **Во однос на декември 2009 година**, во ноември 2010 година просечната нето-плата бележи номинален раст од 0,7%, додека бруто-платата е пониска за 0,9%. **Збирно, во првите единаесет месеци од годината**, нето и бруто-платите се повисоки за 2,8%, односно 0,9%, номинално (за 1,4%, односно -0,5%, реално).

Просечна нето-плата по сектори (годишни промени, во %)



Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и пресметки на НБРМ.

3. ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ

Во декември 2010 година, индустриското производство забележа минимален пад од 0,1% во споредба со претходниот месец (пад од 0,6% според сезонски прилагодените податоци), при што единаесет од вкупно дваесет и четири гранки забележаа негативна промена, што претставува 51,3% од вкупниот индекс. Најголем негативен придонес има производството на прехранбени производи и пијалаци (заради високата споредбена основа)⁴, како и производството на неметални производи⁵ (ефект од зимската сезона во градежништвото). Најголем позитивен придонес на месечна основа има производството на електрична енергија⁶ и на делови за сообраќајни средства⁷.

⁴ Порастот во ноември произлегува од зголеменото производство на наливно вино (целокупното производство на наливно вино, винариите го прикажале во ноември).

⁵ Значајно намалување на производството на гипс и гипсени плочи, како на месечна основа заради сезоната, така и на годишна основа.

⁶ Зголемено производство на ХЕЦ Шпилје, Глобочица и Маврово, како на месечна така и на годишна основа. И РЕК Битола по завршениот ремонт бележи зголемување на производството на месечна основа, додека во однос на декември 2009 година има намалување на производството.

⁷ Зголемување на производството на кочници за шински возила, и на месечна и на годишна основа.


Индекс на индустриско производство
(месечни нивоа, 2005=100)



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

На годишна основа, во декември 2010 година е забележано продлабочување на падот на 7,7% (наспроти пад од 1,5% во ноември). **Притоа, намалено производство е забележано кај девет од вкупно дваесет и четири гранки, коишто сочинуваат околу 38,7% од индексот. Покрај намаленото производство на метални производи во металопреработувачката фаза, падот во индустријата се должи и на помалото производство на прехранбени производи и пијалаци. Негативните движења беа само делумно неутрализирани со позитивните остварувања кај производството на тутунски производи, електрична енергија, како и на делови за сообраќајни средства. Засилената годишна стапка на пад на индустриското производство во декември услови забрзување на збирната стапка на пад, со што во 2010 година во однос на 2009 година индустриското производство забележа пад од 4,3% (наспроти пад од 4% во периодот јануари-ноември 2010 година).**

Годишни стапки на промена на индустриското производство и БДП
(во %)



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.


Оцените на раководителите од преработувачката индустрија⁸ за нивната тековна економска состојба во декември 2010 година се поповолни во однос на претходниот месец. Просечното искористување на производствените капацитети бележи благо подобрување во однос на нивото од ноември. Притоа, во декември повторно се засили влијанието на недоволната странска побарувачка и неизвесното економско опкружување како ограничувачки фактори за зголемување на производството. Од друга страна, очекувањата на раководителите за обемот на производството во првиот квартал на 2011 година се попозитивни во споредба со нивните очекувања за последниот квартал на 2010 година.

3.1. Останати високофреквентни податоци и показатели

Од аспект на останатите сектори од економијата, движењата во ноември 2010 година условија забрзување на годишниот раст кај трговијата и телекомуникациите, а забавување на годишниот раст кај градежништвото.

⁸ Од Анкетата за деловните тенденции во преработувачката индустрија на ДЗС од декември 2010 година.

Месечен пад на прометот во **трговијата на мало** во ноември од 0,9% (сезонски прилагодено) и забавување на годишната стапка на раст (на 2,2%, од 3,4% во октомври)...



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

....при значителен пораст на **прометот во трговијата на големо** за 8,2% (сезонски прилагодено) и засилување на годишниот раст (на 16,3%, од 6,4% во октомври).




Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

Месечно намалување на вредноста на извршените работи во **градежништвото во ноември** од 14,2% (сезонски прилагодено) и забавување на годишниот раст (на 6,5%, од 7,2% во октомври)...



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

...додека телекомуникациите бележат месечен пораст од 0,6% (сезонски прилагодено), а годишниот раст достигна 20,5% (наспроти 19,6% во октомври).



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

Остварувањата на годишна основа во просек за октомври и ноември 2010 година кај трговијата на големо и телекомуникациите се поповолни во однос на претходниот квартал, при понеповолни промени кај трговијата на мало и кај градежништвото.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

Забавување на растот на вредноста на **издадените одобрија за градење** во декември 2010 година на 21,1% на годишна основа (од 89,8% во ноември), што сепак упатува на одржување на растот во градежништвото во наредниот период.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

Динамиката на расположливите податоци за индикативните категории за побарувачката упатува на натамошен раст на економската активност во последниот квартал на 2010 година, што е во согласност со проекцијата од јануари. Движењето на индикативните категории за личната потрошувачка во текот на последниот квартал на 2010 година (дел од нив расположливи само за октомври и ноември) упатува на забавување на растот на **личната потрошувачка** во однос на високиот раст во третиот квартал, што е во согласност со проекциите.

Индикативни категории за личната потрошувачка (реални годишни стапки, во %)									
Период\Показател	Лична потрошувачка	Кредити на население	Просечна нето-плата	Приватни нето-трансфери	Пензии	Трговија на мало	Приходи од ДДВ	Увоз на стоки за широка потрошувачка	Домашно п-во на потр. добра
Кв.1	0,6	0,0	3,1	113,4	2,7	1,1	0,1	2,6	-10,4
Кв.2 2010	3,4	1,7	1,3	34,2	2,3	1,7	23,4	16,5	-8,1
Кв.3 2010	4,1	2,0	0,8	4,4	-0,3	4,1	5,6	19,9	10,0
Кв.4 2010	/	2,0	-0,9*	-0,9*	-0,3	-0,3*	-4,5	2,0	8,6

Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ. * Просек од октомври и ноември.

Поголемиот број показатели за **инвестициската активност** во последниот квартал на 2010 година упатуваат на подобрување на годишната динамика на инвестициите во последното тримесечје, што е во согласност со проекциите од јануари за умерено засилување на растот. Имено, позитивните остварувања кај странските директни инвестиции⁹ забележани во третиот квартал продолжуваат со засилен интензитет во текот на октомври и ноември. Воедно, продолжува и растот кај градежните работи, при засилена кредитна поддршка на претпријатијата.

Индикативни категории за инвестициската активност (реални годишни стапки, во %)								
Период\Показател	Бруто инвестиции	Долгорочни кредити на претпријатијата	Странски директни инвестиции	Државни капитални инвестиции	Увоз на средства за работа	Извршени градежни работи	Домашно производство на капитални п-ди	Залихи на готови производи во индустријата
Кв. 1 2010	-37,8	4,6	-61,7	24,3	-35,4	7,3	-34,1	-3,3
Кв. 2 2010	4,5	7,9	-82,5	-26,3	-12,2	-8,2	-24,9	-16,5
Кв. 3 2010	3,0	8,4	25,8	73,3	1,4	33,1	-23,0	-3,2
Кв. 4 2010	/	9,0	150,5*	-1,7	-9,8	3,6*	0,1	-0,9

Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ. * Просек од октомври и ноември.

Показателите за **јавната потрошувачка** во последниот квартал на 2010 година се движат во прилог на очекувањата за нејзин мал негативен придонес за растот на економската активност.


Индикативни категории за јавната потрошувачка (реални годишни стапки, во %)						
Период\Показател	Јавна потрошувачка	Плати	Стоки и услуги	Фонд за здравство	Трансфери до локалната власт	Останато (ПИОМ, АВРМ, АПИ останато)
Кв. 1 2010	-0,4	3,1	5,3	-2,9	-1,5	30,1
Кв. 2 2010	-7,7	-3,4	-27,5	-2,4	11,6	-10,9
Кв. 3 2010	-0,4	-3,1	5,0	8,3	0,9	19,5
Кв. 4 2010	/	-3,8	-7,1	4,4	-0,3	1,1

Извор: Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Остварувањата кај **нето-извозот**, врз основа на податоците од надворешнотрговската размена за последниот квартал, упатуваат на натамошен негативен придонес кон економскиот раст, во услови на поголем годишен пораст во апсолутни износи кај увозот во споредба со извозот.

⁹ Се однесува на СДИ во вид на акционерски капитал.


Нето-извоз, годишни номинални промени (во милиони денари, по тековни цени)



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.


Во јануари 2011 година **показателот на доверба**¹⁰ покажува понеповолни очекувања на домаќинствата во однос на декември (за 3,2 процентни поена). Месечното намалување се должи на понеповолните очекувања за општата економска состојба, за штедењето, како и за невработеноста во следните дванаесет месеци.

Показател на доверба на потрошувачите¹¹



¹⁰ Од Анкетата за мислењето на потрошувачите на ДЗС од јануари 2011 година.

¹¹ Показателот на доверба во Анкетата за мислењето на потрошувачите се пресметува како аритметичка средина од балансите (изразени во процентни поени) на одговорите на прашањата за финансиската состојба на домаќинствата, општата економска состојба на земјата, очекувањата за невработеноста и штедењето во наредните дванаесет месеци.



Извор: Државен завод за статистика.


4. БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

Во периодот октомври-ноември 2010 година, во тековната сметка на билансот на плаќања е забележан дефицит од 50 милиони евра, или од 0,7% од БДП, што во однос на истиот период од претходната година претставува намалување за 0,4 п.п.. Годишното подобрување на салдото на тековните трансакции во најголем дел се должи на стеснувањето на трговскиот дефицит (за 1 п.п., во услови на позабрзан раст на извозот во однос на увозот на стоки) и во помал дел на зголемениот суфицит кај услугите. Од друга страна, кај подбилансот на доход е забележан дефицит, наспроти остварениот суфицит во истиот период од претходната година, додека тековните трансфери забележаа умерен годишен пад од 0,3 п.п. од БДП. Во споредба со јануарската проекција¹², остварениот дефицит на тековната сметка во периодот октомври - ноември 2010 година е 38,7% од планираниот за последното тримесечје од годината (од 129,3 милиони евра или 1,9% од БДП). И покрај нискиот процент на остварување во периодот октомври - ноември, проекцијата за последното тримесечје на годината и понатаму останува валидна имајќи во предвид дека кај најзначајните две категории на


¹² Проекцијата на Билансот на плаќања од јануари 2011 година ги вклучува остварувањата во трговската размена на стоки и нето-приливите од ефективата заклучно со декември 2010 година.

тековната сметка (трговско салдо и приватни трансфери) се инкорпорираат последните расположливи податоци заклучно со декември 2010 година. Од останатите компоненти, позитивното отстапување кај услугите може да се третира како привремено (повисок остварен суфицит од проектираниот), поради очекувањата за остварување нето-одливи во декември, што е вообичаена сезонска динамика на оваа категорија.

Во анализираниот период, нето-приливите во капиталната и финансиска сметка (без официјални резерви)¹³ во износ од 34,6 милиони евра или од 0,5% од БДП, не беа доволни за целосно финансирање на дефицитот во тековната сметка. Позначителни капитални нето-приливи беа забележани врз основа на странски директни инвестиции и трговски кредити, додека поголеми нето-одливи беа забележани кај валутите и депозитите и портфолио-инвестициите. *На годишна основа, капиталните приливи се значително пониски (за 71,8%), главно заради нето-одливите кај валутите и депозитите (наспроти нето-приливи кај оваа категорија во истиот период од претходната година), потоа заради намалените нето-приливи кај трговските кредити и остварените нето-отплати кај заемите (наспроти нето-повлекувања во истиот период од 2009 година).* Воедно, *остварените капитални нето-приливи во анализираниот двомесечен период претставуваат околу 14% од планираните за последното тримесечје на 2010 година (130,3 милиони евра).* Најголеми надолни отстапувања од проекцијата се јавуваат кај трговските кредити (значително пониски нето-приливи од очекуваните) и кај нето-задолжувањата во странство (каде што засега е забележана нето-отплата, наспроти очекувањата за нето-повлекувања на крајот на годината). Наспроти тоа, позитивно отстапување е забележано кај директните инвестиции, при што само во периодот октомври-ноември е остварен проектираниот износ за последното тримесечје на годината. Сепак, отстапувањата од проекцијата на капиталните нето-приливи треба да се третираат со претпазливост. Имено, имајќи предвид дека засега се очекува салдото на тековната сметка да се задржи во проектираните рамки, при веќе остварена промена на девизните резерви, поголеми отстапувања во однос на проекцијата не би се очекувале ниту кај капиталните приливи.




Извор: НБРМ.



¹³ Се однесува на тековите коишто ги исклучуваат промените во официјалните резерви.

Од почетокот на годината до ноември, збирниот дефицит на тековната сметка изнесува **82,7 милиони евра или 1,2% од БДП**, што претставува годишно стеснување од **5,2 п.п.** Надолната корекција во најголем дел се должи на намалениот дефицит во размената на стоки со странство (за 2,9 п.п., во услови на побрзо закрепнување на извозот од увозот на стоки) и на поволната динамика кај тековните трансфери. Помал, но позитивен придонес има и повисокиот суфицит кај услугите, додека дефицитот кај доходот забележа проширување на годишна основа. **Во анализираниот период, нето-приливите на капиталната и финансиска сметка (без официјални резерви)¹⁴ се поставија на нивото од 105,4 милиони евра или 1,5% од БДП**, со што овозможија целосно финансирање на дефицитот на тековната сметка. *Најголем дел од капиталните нето-приливи се остварени врз основа на странски директни инвестиции и задолжување во странство.* Речиси половина (46,7%) од директните инвестиции потекнуваат од новите вложувања во акционерски капитал, потоа од зголемувањето на меѓукомпанискиот долг и во помал дел од повисокиот износ на реинвестирана добивка. Кај заемите, нето-приливите во најголем дел се однесуваат на задолжувањето на приватниот сектор, односно на задолжувањето на банкарскиот сектор на долг рок. Наспроти тоа, високи капитални нето-одливи се забележани врз основа на валути и депозити. *На годишна основа, капиталните нето-приливи се пониски за 5,6 п.п. од БДП, во услови на намалување на речиси сите финансирачки категории, со исклучок на нето-заемите и директните инвестиции.* Најголем придонес во негативната годишна промена имаа остварените високи одливи кај валутите и депозитите, наспроти нето-приливите остварени во периодот јануари-ноември 2009 година и нето-одливите кај портфолио инвестициите, во споредба со нето-приливите кај оваа категорија во истиот период од претходната година (заради издавањето на втората еврообврзница на државата).

Фактори на кумулативната промена на девизните резерви
(во милиони евра)



Извор: НБРМ.



Бруто девизните резерви на 31.01.2011 година изнесуваат 1.706,8 милион евра, што во однос на крајот на

2010 година претставува намалување од 7,6 милиони евра. Остварениот пад во најголем дел се должи на валутните промени и промените на цената на златото. Овие промени во голема мера беа неутрализирани од нето-приливите врз основа на интервенциите на НБРМ на девизниот пазар, трансакциите за сметка на државата и задолжителната резерва на банките во девизи. Доколку се исклучи ефектот на курсните разлики и ценовните промени на златото во наведениот период, девизните резерви бележат раст од 15,4 милиони евра.


Податоците за надворешнотрговската размена за последното тримесечје од 2010 година укажуваат на континуитет на позитивните движења. Така, вкупната вредност на размената на стоки со странство забележа раст на годишна основа од 28,4%, при побрз раст на извозот (раст од 42,5%, наспроти 28,8% во третото тримесечје), во споредба со растот на увозот (раст од 21,4%, наспроти растот од 20,4% во третото тримесечје). Сепак, при ваква динамика на извозот и увозот, во последното тримесечје од 2010 година, **трговскиот дефицит во размената на стоки** се прошири минимално за 2,2 милиона евра на годишна основа, или за 0,4%. Проширувањето се должи на проширениот дефицит во размената на енергентите, додека промената на дефицитот во размената на производи за лична потрошувачка, инвестициски производи и индустриските набавки (суровини и интермедијарни производи) делуваше во обратна насока.

Од аспект на извозот, најголем придонес за растот во последното тримесечје има извозот на суровини и интермедијарни производи од домашната индустрија (хемиски материи и производи и железо и челик). Ова може да се објасни со поволната конјunktura на пазарот на метали, при раст на побарувачката и цените. Воедно, придонес за растот на извозната побарувачка во овој сегмент има и зголеменото искористување на капацитетот на еден нов поголем странски инвеститор. Постепеното закрепнување на приватната побарувачка на нашите извозни пазари претставува фактор, што доведува до раст на извозот наменет за лична потрошувачка. Неговиот придонес за растот на извозот во последното тримесечје изнесува 19,6%, што претставува засилување во споредба со претходниот период. Придонесот во годишниот раст на извозот во последното тримесечје на енергентите и инвестициските добра е значително помал, во однос на придонесот на претходните две категории. Кај енергентите, растот на извозот се должи на повисокиот извоз на нафтата и нафтените деривати (при повисоки извозни цени), додека растот на извозната вредност на електричната енергија се објаснува со позитивниот количински и ценовен ефект. Растечкиот тренд на извозот на инвестициските добра од второто тримесечје продолжи до крајот на годината, при што извозот на машини и транспортни уреди го достигна преткризното ниво. **Анализирано од аспект на увозната структура,** повисоката извозна активност се одрази со повисока домашна побарувачка на суровини и интермедијарни производи за индустриска обработка (обоени метали, метална руда и метални отпадоци и текстил и предива), што има најголем придонес за

растот на вкупниот увоз. Оваа активност на домашната индустрија се одрази и на увозот на енергентите, при што и покрај големиот придонес на нафтата и нафтените деривати (при повисок увозен обем и цена), кај увозот на електричната енергија, јаглениот кокс и брикетите е забележан значителен раст на годишна основа, како резултат на високиот увозен обем. Постепеното закрепнување на домашната лична потрошувачка доведе до постојано зголемување на увозот за лична потрошувачка. Во овие рамки, увозот на стоки за широка потрошувачка бележи годишен раст од почетокот на годината. Во рамки на увозот за лична потрошувачка, во последното тримесечје дојде до зголемување на увозот на производи за храна (шеќер, жита, кафе и чај), при раст на побарувачката, но и на увозните цени на овие производи. Од друга страна, спротивно на растот во претходниот период, во последното тримесечје дојде до намалување на увозот на патнички возила (поради завршувањето на важноста на дел од одредбите од административната промена¹⁵).


По благиот годишен раст во претходното тримесечје, во последниот квартал на годината, увозот на инвестициски стоки забележа годишен пад, поради понискиот увоз на машини и транспортни уреди.

Извоз и увоз на стоки и вкупна вредност на размената на стоки



¹⁵ Со измените на Законот за акцизи од 11.03.2010 година прогресивно се намалуваат и се менуваат стапките на акциза на патнички автомобили соодветно на нивната вредност. Воедно, со изменувањето на Законот за царинска тарифа од 12.03.2010 година се намалуваат царинските давачки при увоз на употребувани патнички возила од постојните 10% на 5%, односно се врши изедначување на царинската давачка за нови и стари патнички автомобили. Истовремено, со привремена мерка (март до септември 2010) беше дозволен увоз на стари автомобили со стандард Еуро1, чијшто увоз повеќе не е дозволен.

Поделба на извозот и увозот според економската намена (квартал 4, 2010 година)




Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Според збирните податоци, во 2010 година дефицитот во трговската размена на стоки изнесуваше 1.621,6 милиони евра, што претставува стеснување за 4,1% на годишна основа. Ова се објаснува со посилниот годишен раст на извозот на стоки (за 29,7%) во споредба со растот на увозот на стоки (за 13,9%). Од аспект на економската намена на стоките, стеснувањето на трговскиот дефицит се должи на стеснувањето на дефицитот при размената на инвестициските производи (машини и транспортна опрема) и индустриските примарни и интермедијарни производи, додека во насока на проширување на дефицитот влијаеше проширениот дефицит при размената на енергентите (нафта и нафтни деривати) и стоките за лична потрошувачка (заради увозот на патнички возила).

Анализирано од аспект на **економската намена**, најголем придонес кон растот на извозот во 2010 година има извозот на сировини и интермедијарни производи од домашната индустрија. Зголемената надворешна побарувачка за овие производи услови висок раст на извозот на железо и челик, хемиски материји и производи и на метална руда и метални отпадоци (при раст на извозниот обем и цени на овие производи). Надворешната побарувачка влијаеше и врз извозот на производите за лична потрошувачка, којшто бележи умерен годишен раст, при што извозот на храната има поголем придонес од стоките за широка потрошувачка. Во иста насока, но со помал придонес во извозот се движеше и извозот на енергенти. Во овие рамки, извозот на нафтата и нејзините производи се зголеми поради растот на извозните цени (и покрај понискиот извозен обем), додека извозот на електрична енергија забележа значителен годишен раст, заради повисокото домашно производство на хидроелектрична енергија (во услови на поволен хидропотенцијал). Најмал придонес за растот имаше извозот на производите за инвестиции, којшто сепак во 2010 година беше на повисоко ниво од претходните четири години. Анализата на растот **на увозот во 2010 година според економската намена**, покажува дека главен двигател на годишниот раст е увозот на ресурси, неопходни за домашната индустрија. Така, забележан е значителен раст на увозот на сировини и интермедијарни производи (обоени метали, неорганско-хемиски производи, метална руда и метални отпадоци, железо и челик, текстил и предива), потребни за домашната индустрија ориентирана кон извоз. Истовремено, и увозот на енергенти во 2010 година беше повисок во однос на 2009 година, во најголема мера поради повисокиот увоз на нафта и производи од нафта (во услови на годишен раст на

цената на нафтата на светските берзи и пад на увозниот обем). И кај дел од останатите енергенти беше забележан годишен раст, додека зголеменото домашно производство на електрична енергија услови намален увоз на електрична енергија на годишна основа. Заживувањето на личната потрошувачка придонесе за раст на увозот на производи за лична потрошувачка, што во поголем дел е резултат на зголемениот увоз на патнички возила (како ефект од законската измена за увоз на стари возила), но и растот на увозот на храната и стоките за широка потрошувачка. Наспроти овие нагорни тенденции, увозот на производи за инвестиции (машини и транспортна опрема) веќе втора година бележи годишно намалување.

Извоз и увоз според економската намена




Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Анализата на размената на РМ според трговските партнери за 2010 година укажува на значително подобрена размена со Европската унија (ЕУ), при што дефицитот во размената на стоки е стеснет за 147,3 милиони евра на годишна основа, или за 18,3%. Од вкупно дваесет и седум членки на ЕУ, РМ оствари подобрување на салдата во размената (на годишна основа) со вкупно дваесет и една земја-членка на ЕУ, од кои со седум земји-членки е остварен суфицит. Во услови на значителен раст на извозот, беше вратена позицијата на нето-извозник кон Германија, Шпанија и Холандија, додека позначително стеснување на дефицитот во размената со стоки е остварено со Словенија, Италија, Полска, Литванија, Австрија и Романија. Од друга страна, значително зголемување на дефицитот има во размената со Велика Британија. Наспроти подобрената размена со ЕУ, дефицитот во размената со земјите во развој е проширен во анализираниот период (во голем дел заради зголемениот увоз на сурова нафта од Русија и на топловалани производи од Украина), а суфицитот со земјите од Западен Балкан бележи незначително зголемување (во најголема мера, поради високиот суфицит во трговската размена со Косово). Збирниот дефицит во размената со Грција во 2010 година достигна 150,3 милиони евра, што претставува проширување за 45,4 милиони евра на годишна основа, во услови на намален извоз (на облека, железо и челик, ткаенини), додека увозот забележа раст на годишна основа (главно увоз на сурова нафта и железо и челик).

Номиналниот ефективен девизен курс (НЕДК) во последното тримесечје продолжи квартално да апрецира (за 1,3%), при депрецијација во првата половина од годината (во просек за 0,9%). На годишна основа, по три тримесечја на годишна

депрецијација на НЕДК (во просек за 0,8%), во последното тримесечје НЕДК забележа блага апрецијација од 0,4%. Ваквите промени на НЕДК влијаеја и врз **реалниот ефективен девизен курс на денарот пресметан според индексот на трошоци на живот (РЕДК-ТЖ)**, којшто апрецира за 0,6% на квартална основа. Истовремено, на годишна основа РЕДК-ТЖ продолжи забавено да депрецира (за 1,5%) при поволен ценовен однос, односно повисока странска инфлација од домашната инфлација. **РЕДК дефлациониран со цените на производителите на индустриски производи (РЕДК-ЦП)** забележа минимална квартална депрецијација од 0,1%, при што апрецијацијата на НЕДК речиси го неутрализира поволниот ценовен однос. На годишна основа, овој индекс бележи блага депрецијација од 0,3%, заради поволниот ценовен однос, односно заради посилниот пораст на цените на странските производители од растот на цените на домашните производители на индустриски производи.


НЕДК, релативни цени и РЕДК според трошоците на живот и цени на производители на индустриски производи (2006=100)



Извор: НБРМ, ИФС за февруари 2011 година и ДЗС на Република Македонија. За оние земји за кои нема расположливи податоци од ИФС, податоците се земени од интернет-страниците на соодветните централни банки или од ЕУРОСТАТ.

Во јануари 2011 година, движењето на цените на металите беше условено од повисоката побарувачка, растот на глобалната економија, но и повољните очекувања за растот во 2011 година. Просечната цена на бакарот во јануари достигна рекордно ниво и забележа месечен раст од 4,8%, што се должи на ограничената понуда, падот на производството на рудниците и очекувањата за намалено производство во 2011 година. Просечната цена на никелот во јануари забележа месечен раст од 6,3%. Во јануари, месечниот раст на цената на челикот изнесуваше 6,9%, што е одраз на зголемената побарувачка на челик, но и на растот на цените на влезните компоненти во производството.

Цени на метали



Извор: Блумберг.

5. МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

Во јануари 2011 година, примарните пари¹⁶ забележаа годишен раст од **4,5% (6,6% во декември 2010 година)**, при истовремен раст на двете компоненти. Така, вкупните ликвидни средства на банките во јануари на годишна основа се зголемија за 5,8% (8,9% во претходниот месец), додека годишниот раст на готовите пари во оптек изнесуваше 2,4% (наспроти 3,5% во декември). На месечна основа, примарните пари се пониски за 1,2%, што во целост се должи на сезонската стабилизација на побарувачката на готови пари, по новогодишните и божиќните празници (месечен пад од 6,4%), при забележан пораст на вкупните ликвидни средства на банките од 2,4% на месечна основа.


Анализирано од аспект на тековите на креирање и повлекување примарни пари, во јануари, најголемо влијание во насока на намалување на примарните пари имаа трансакциите на државата, со вкупен ефект од 879 милиони денари, којшто во најголем дел произлегува од девизните трансакции на НБРМ со државата. Во насока на намалување на примарните пари во јануари делуваа и благајничките записи на НБРМ, додека, согласно со остварениот нето-откуп на девизи на девизниот пазар, девизните трансакции на НБРМ со банките имаа ефект во насока на пораст на примарните пари.

Растот на вкупниот депозитен потенцијал на банките (со вклучени депозитни пари)¹⁷ во јануари 2011 година умерено забави на месечна основа и изнесува 542 милиона денари, или 0,3%, наспроти 0,9%, во претходниот месец.


¹⁶ Ги вклучува готовите пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва во денари и во девизи и вишокот ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва (во денари). Без девизната задолжителна резерва, примарните пари во јануари 2011 година на годишна основа се повисоки за 2,5%.

¹⁷ Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.


Посилно забавување на растот на денарските депозити на месечна основа...




...и стагнација на штедењето на домаќинствата, при раст на депозитите на претпријатијата од приватниот сектор.



Дивергентни промени во рамки на валутната структура на депозитите на домаќинствата...



...додека растот на депозитите на претпријатијата е предизвикан од повисокиот износ на средства депонирани во домашна валута.



Извор: Народна банка на Република Македонија.

Вкупни депозити


	Состојба на 31.12.2010 година	Состојба на 31.01.2011 година	Месечна промена во јануари 2011	Годишна промена во декември 2010	Годишна промена во јануари 2011	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити
	мил. денари		во %			јануари 2011 година	
Вкупни депозити	213,202	213,743	0.3	13.7	12.9	100%	100%
Денарски*	104,409	104,662	0.2	19.9	19.5	46.8	70.0
Девизни	108,793	109,081	0.3	8.2	7.2	53.2	30.0
Депозити на домаќинства	146,085	146,253	0.1	17.4	15.7	30.9	81.4
Денарски*	59,738	59,411	-0.5	37.8	34.7	-60.2	62.7
Девизни	86,348	86,841	0.6	6.5	5.5	91.1	18.7
Депозити на претпријатија од приватен сектор	52,294	52,686	0.7	6.4	6.4	72.4	13.0
Денарски*	31,646	32,106	1.5	0.6	1.0	84.8	1.3
Девизни	20,648	20,581	-0.3	16.8	16.1	-12.5	11.7

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.


Извор: Народна банка на Република Македонија.

Годишната стапка на раст на вкупните депозити кај банките во јануари 2011 година забави до 12,9% од 13,7% во претходниот месец.


Во услови на забавување на годишниот раст и кај двете валутни компоненти...




...и кај депозитите на домаќинствата, при стабилен годишен раст на депозитите на претпријатијата.



Забавување на растот кај двете валутни компоненти на депозитите на домаќинствата...




...и стабилен раст кај двете валутни компоненти на депозитите на претпријатијата.




Извор: Народна банка на Република Македонија.

Годишната стапка на раст на најшироката парична маса $M4^{18}$ во јануари 2011 година изнесуваше 11,5% (наспроти 12,2% во декември), а јануарската проекција за крајот на првиот квартал предвидува годишна стапка на раст од 12,8%.

Парична маса $M4$
Придонес во годишниот пораст
(во процентни поени)



Годишни стапки на раст
(во %)




Извор: Народна банка на Република Македонија.

¹⁸ Анализата се однесува на паричната маса $M4$ со вклучена пресметана камата на депозитните обврски.

6. КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ

Во јануари 2011 година, кредитите на приватниот сектор не забележаа промена на месечна основа, за разлика од претходниот месец кога забележаа умерен пораст (за 0,4% на месечна основа).

Месечна стагнација и на денарските и на девизните кредити...




...и слични промени во рамки на секторската структура.



Девизните и денарските кредити на претпријатијата без промени на месечна основа...



...додека кај домаќинствата мал раст забележаа девизните кредити.



Извор: Народна банка на Република Македонија.

Вкупни кредити



	Состојба на 31.12.2010	Состојба на 31.01.2011	Месечна промена (јануари 2011/декември 2010)	Годишна промена (јануари 2011/јануари 2010)	Годишна промена (декември 2010/декември 2009)	Придонес во месечниот раст на вкупните кредити	Придонес во годишниот раст на вкупните кредити
	во мил.денари	во мил.денари	во %	во %	во %	јануари 2011 година	
Вкупни кредити на банките	190.816	190.799	0,0	6,8	7,1	100%	100%
Денарски	142.457	142.417	0,0	2,0	2,3	229,0	22,8
Девизни	48.359	48.382	0,0	23,9	24,0	-129,0	77,2
Домаќинства	75.525	75.612	0,1	5,4	5,1	-499,7	31,9
Денарски	70.452	70.492	0,1	3,7	3,5	-227,0	21,0
Девизни	5.073	5.120	0,9	34,9	33,1	-272,8	11,0
Претпријатија	115.109	115.018	-0,1	7,7	8,4	523,1	68,2
Денарски	71.858	71.805	-0,1	0,3	1,2	307,6	1,9
Девизни	43.251	43.213	-0,1	22,8	23,1	215,5	66,3

Извор: Народна банка на Република Македонија.


На годишна основа, кредитите на приватниот сектор продолжија да растат и во јануари, но со позабавена динамика во однос на претходниот месец при што остварија раст од 6,8% (наспроти 7,1% во декември).

...и кај корпоративните кредити, во услови кога кредитите на домаќинствата остварија малку посилен раст во однос на годишниот раст во декември.

Согласно со забавувањето на растот кај двете валутни компоненти...




Посилен годишен раст кај двете валутни компоненти на кредитите на домаќинствата...




Извор: Народна банка на Република Македонија.

...и забавување на растот кај денарските корпоративни кредити.



Со јануарската проекција за крајот на првиот квартал на 2011 година се предвидува дека годишната стапка на раст на кредитите на приватниот сектор ќе достигне 8,4%.


Кредити на приватниот сектор
(годишни стапки на раст, во %)



*Се однесува на збирните промени во однос на крајот на претходната година.

Извор: Народна банка на Република Македонија.

Извори на финансирање
(збирни промени, во милиони денари)*



7. КАМАТНИ СТАПКИ

При непроменета основна каматна стапка на НБРМ, каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити во текот на првата половина на февруари 2011 година, во просек, беа пониски во однос на просечните камати од претходниот месец.

Остварени движења на примарниот пазар на благајнички и државни записи и на меѓубанкарскиот пазар на депозити*

Аукции на благајнички записи на НБРМ

Датум на одржување	Достасан износ	Понуда	Побарувачка	Реализација	Нето-промена	Каматна стапка
02.02.2011	9.502	7.281	7.281	7.281	-2.221	4,0%
09.02.2011	5.310	5.623	5.623	5.623	313	4,0%
16.02.2011	5.172	7.675	7.675	7.675	2.503	4,0%

Аукции на државни записи

Датум на одржување	Тип на државни записи	Понуда	Побарувачка	Реализација	Каматна стапка
01.02.2011	3 месеци, во денари	972	972	972	4,20%
01.02.2011	6 месеци со дев. клаузула	1.621,1	1.621,1	1.621,1	4,10%


Каматни стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци
Дек. 2010	2,69%	2,69%	2,92%	3,81%	4,48%	5,39%
Јан. 2011	2,47%	2,49%	2,75%	3,62%	4,35%	5,32%
1-15. 02.2011	2,16%	2,26%	2,65%	3,59%	4,31%	5,29%

* Кај аукциите на благајнички записи на НБРМ и на државни записи, достасаниот износ, понудата, побарувачката, реализацијата и нето-промената се изразени во милиони денари.

Извор: Народна банка на Република Македонија и Министерство за финансии.

Каматни стапки
(во %, на годишно ниво)




Извор: Народна банка на Република Македонија.


Кај банкарските каматни стапки е забележано натамошно надолно прилагодување кај **цената на вкупните денарски кредити** (од 9,1% во ноември на 9% во декември), додека **цената на вкупните девизни кредити** се задржа непроменета во однос на претходниот месец и изнесуваше 7,4%. Во поглед на **цената на новоодобрените денарски и девизни кредити**, намалувањето на каматната стапка е позабележливо кај новоодобрените денарски кредити (од 9% во ноември на 8,6% во декември), при умерен пад на цената на новоодобрените девизни кредити (од 7,4% во ноември на 7,3% во декември). Од друга страна, **приносите на вкупните денарски и девизни депозити** се задржаа на нивото од ноември (6,7% и 3%, соодветно), додека **каматните стапки на новопримените денарски и девизни депозити** се придвижија нагоре за 0,2 и 0,1 процентен поен на месечна основа и изнесуваа 4,2% и 1,3%, соодветно¹⁹.

¹⁹ Промените на каматните стапки на новоодобрените кредити и на новопримените депозити се понагласени бидејќи врз нив влијае типот на кредитите или депозитите коишто во текот на соодветниот месец биле најзастапени, а тие може значително да се разликуваат од претходната структура на кредити и депозити.


Каматна стапка на вкупните денарски кредити и депозити и каматен распон (во %)




Каматна стапка на новите денарски кредити и депозити и каматен распон (во %)




Каматна стапка на денарските кредити по групи банки (во %)




Каматна стапка на денарските депозити по групи банки (во %)



Каматна стапка на денарските кредити и депозитите на населението (во %)



Каматна стапка на денарските кредити и депозитите на претпријатијата (во %)



Извор: Народна банка на Република Македонија.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1
Инфлација и нејзините компоненти

Трошоци на живот	промена во %		придонес во процентни поени	
	<u>I.2011</u> ХП.2010	<u>I.2011</u> I.2010	<u>I.2011</u> ХП.2010	<u>I.2011</u> I.2010
Вкупно	0.9	3.2	0.9	3.2
Исхрана	1.5	5.3	0.59	2.0
Производи од жито	2.4	4.1	0.15	0.3
Свеж и преработен зеленчук	0.7	0.2	0.04	0.0
Свежо и преработено овошје	2.0	11.1	0.05	0.3
Свежо и преработено месо	0.8	1.1	0.07	0.1
Свежа и преработена риба	-2.4	1.4	-0.03	0.0
Свежо и преработено млеко	1.0	2.4	0.05	0.1
Свежи јајца	3.7	8.9	0.04	0.1
Маснотии	3.5	40.9	0.07	0.6
Тутун и пијалаци	0.0	0.8	0.00	0.0
Облека и обувки	0.0	0.9	0.00	0.1
Домување	0.4	2.3	0.06	0.4
Стан (станарина, вода, услуги)	0.6	4.8	0.02	0.1
Огрев и осветление	0.4	2.3	0.04	0.2
Греење и услуги	1.3	6.8	0.04	0.2
Електрична енергија и осветлување	0.0	0.0	0.00	0.0
Хигиена и здравје	0.3	1.2	0.02	0.1
Култура и разонода	0.0	-0.9	0.00	0.0
Сообраќајни средства и услуги	1.5	5.0	0.20	0.7
Течни горива и масла	4.3	18.6	0.16	0.6
Сообраќајни и птт услуги	0.0	0.4	0.00	0.0
Ресторани и хотели	-0.1	1.0	-0.01	0.0
Останати услуги неспомнати на друго место	0.1	-8.3	0.00	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија

Табела 2
Базична инфлација, продуктивност и плати

	2008	2009	2010	2009				2010				последни месеци			
				Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт 10	ное 10	дек 10	јан 11
(годишни промени, %)															
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	0.9	-0.6	-1.4	-2.1	0.5	1.1	1.8	2.9	2.7	2.9	3.0	3.2
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.5	0.3	0.1	-0.6	-0.2	0.1	0.2	0.6	0.2	0.8	0.9	0.8
Регулирани цени	9.3	-1.9	11.3	-1.6	-1.8	-3.3	-0.7	12.9	11.9	9.9	10.3	10.7	9.9	10.3	6.4
Цени на производители на индустриски п-ди	10.3	-6.5	8.3	-6.2	-8.8	-10.1	-0.4	7.5	9.6	7.7	8.3	8.7	7.1	9.0	-
Продуктивност	1.8	-4.2	-	-3.6	-6.7	-5.5	-1.0	-1.0	2.6	0.3	-	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.4	9.8	-	12.7	13.4	8.9	4.5	3.3	2.2	2.9	-	2.3	3.6	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	-	11.8	14.1	10.4	6.8	2.8	1.1	1.1	-	-0.4	0.7	-	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

Индустриско производство и останати дејности од економијата

(годишни промени, %)	2008	2009	2010	2009				2010				Најнови податоци		
				Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Окт-10	Ное-10	Дек-10
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	-	-0.8	-1.9	-2.2	1.2	-1.3	1.1	1.3	-	-	-	-
Индустриско производство	5.5	-7.7	-4.3	-10.8	-13.2	-13.1	7.5	-9.4	-1.6	-2.4	-4.7	-4.4	-1.5	-7.7
Градежништво	25.6	13.7	-	0.0	14.7	12.6	20.3	7.6	-7.4	35.9	-	7.2	6.5	-
Трговија	11.8	-7.4	-	-8.7	-11.0	-8.8	-1.3	3.9	6.1	9.0	-	5.2	10.5	-
Телекомуникации	8.9	6.6	-	7.4	5.7	8.3	4.9	17.3	18.8	15.9	-	19.6	20.5	-

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 4

Одбрани дејности од индустријата

Селектирани индустриски дејности (годишни промени, %)	2008	2009	2010	2009				2010				Декември-10	
				Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	промена, %	придонос, п.п.
Вадeње руди и камен	9.9	-12.3	-3.4	-12.6	-19.2	-11.3	-6.5	-5.8	0.2	4.9	-11.8	-17.0	-0.7
Производство на прехранбени производи и пијалаци	7.6	-2.1	1.1	-2.5	-0.1	-1.8	-3.9	2.3	-1.0	7.3	-3.7	-12.1	-2.2
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	-2.1	2.6	-5.5	-9.4	15.4	-14.0	29.0	66.4	2,1 пати	3.6
Производство на предмети за облека	-20.4	-11.7	8.6	-23.7	-16.9	-1.6	-3.5	-6.4	12.3	10.8	16.2	11.4	0.8
Печатење	59.4	34.6	-24.7	2,6 пати	54.4	-2.7	-15.2	-49.5	-43.7	9.5	9.1	16.7	0.7
Производство на деривати на нафта	1.6	-8.9	-10.0	9.2	-27.2	-36.3	25.9	-49.1	10.1	14.8	9.9	15.7	0.6
Производство на други неметални минерали	-3.2	-12.1	-15.8	-17.0	-4.3	-11.8	-19.3	-27.7	-23.6	-3.1	-9.9	-18.6	-0.6
Производство на основни метали	-6.6	-42.1	22.2	-61.6	-52.3	-42.2	13.4	48.1	15.5	18.2	16.5	9.6	0.9
Производство на метални производи во металопереработувачката фаза, освен машини и уреди	51.4	38.5	-55.0	35.0	-12.9	-2.8	2,9 пати	-55.6	20.2	-63.4	-63.6	-68.9	-12.9
Производство на електрични машини и апарати	25.8	-29.0	-23.5	1.0	-13.5	-51.6	-53.1	-55.5	-62.6	13.7	79.9	37.5	0.7
Производство на други сообраќајни средства	-18.4	-46.4	41.1	-60.5	-71.5	-21.0	24.2	7.1	-11.9	31.6	2,2 пати	83.5	1.0
Рециклажа	117.1	-11.6	52.1	-74.2	-10.6	7.6	97.9	3,3 пати	57.9	23.6	20.7	38.8	0.3
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	-3.1	8.8	14.3	-1.6	15.6	10.4	14.2	19.0	38.5	6.9	-3.9	9.9	1.1

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

Индикативни категории за личната потрошувачка и за инвестициите

(реални годишни промени, %)	2008	2009	2010	2009				2010				Најнови податоци		
				Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Окт-10	Ное-10	Дек-10
Промет во трговија на мало*	3.1	-3.0	-	-4.1	-3.7	-3.8	-0.6	1.1	1.7	4.1	-	0.3	-1.0	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-2.0	5.4	-8.5	-14.1	-3.9	20.2	0.1	23.4	5.6	-4.5	-2.2	-10.2	-1.4
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	7.9	-5.4	10.1	-0.2	-9.5	-6.6	-4.6	2.6	16.5	19.9	2.0	-0.7	-2.8	9.6
Домашно производство на потрошни добра	6.7	-2.8	0.4	4.5	0.2	-5.5	-8.3	-10.4	-8.1	10.0	8.6	6.0	11.5	7.8
Увоз на средства за работа*	22.3	-6.4	-14.9	24.1	-11.3	-9.8	-20.2	-35.4	-12.2	1.4	-9.8	-19.9	-22.7	11.3
Извршени градежни работи*	16.3	14.8	-	-0.9	15.3	14.0	22.8	7.3	-8.2	33.1	-	3.9	3.1	-
Домашно производство на капитални производи	-1.3	-24.5	-20.8	-24.9	-40.1	-19.3	-6.8	-34.1	-24.9	-23.0	0.1	1.4	-26.3	24.0

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6
Биланс на плаќања^{1,3}
(во милиони евра)

	2009					2010											I-XI			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Вкупно	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Кв.1	Кв.2	Кв.3	I-XI
I. Тековна сметка	-315.9	-96.3	58.7	-95.7	-449.3	-41.8	-18.9	-13.6	-39.0	-4.7	0.6	24.7	2.2	57.8	-35.3	-14.7	-74.4	-43.0	84.7	-82.7
СТОКИ, нето	-446.6	-339.1	-301.0	-464.3	-1551.1	-87.1	-92.5	-117.1	-156.8	-112.1	-122.8	-112.9	-146.4	-59.1	-129.8	-132.0	-296.7	-391.8	-318.5	-1268.8
Извоз, ф.о.б	400.3	491.3	532.4	497.0	1920.9	133.8	158.5	190.1	182.7	206.8	226.4	232.7	203.0	249.4	233.0	252.2	482.4	616.0	685.1	2268.7
Увоз, ф.о.б / 2	-846.9	-830.4	-833.4	-961.3	-3472.0	-221.0	-250.9	-307.3	-339.5	-319.0	-349.3	-345.6	-349.5	-308.5	-362.8	-384.2	-779.2	-1007.8	-1003.6	-3537.5
УСЛУГИ, нето	-1.0	-1.2	23.3	7.0	28.0	1.4	0.9	3.9	3.5	6.9	11.3	7.3	6.6	-2.0	-1.6	12.1	6.2	21.7	11.9	50.3
Извоз	141.7	148.3	163.4	164.9	618.3	39.6	44.2	50.6	51.6	55.0	65.6	63.6	65.6	59.0	56.2	65.0	134.4	172.2	188.1	615.9
Увоз	-142.7	-149.6	-140.2	-157.9	-590.3	-38.2	-43.3	-46.7	-48.1	-48.1	-54.3	-56.3	-59.0	-60.9	-57.8	-52.9	-128.2	-150.5	-176.2	-565.6
ДОХОД, нето	2.8	-15.8	-62.8	17.2	-58.5	-28.9	-8.7	-5.0	-5.7	-7.7	-7.8	-19.5	-3.9	-5.0	-6.4	-5.1	-42.7	-21.2	-28.4	-103.9
Прилив	31.0	31.4	33.7	32.0	128.1	9.1	10.2	13.5	12.4	9.2	13.1	12.7	12.2	14.1	11.3	12.2	32.7	34.6	39.0	129.8
Одлив	-28.1	-47.2	-96.5	-14.8	-186.6	-38.0	-18.9	-18.5	-18.1	-16.9	-20.9	-32.1	-16.1	-19.1	-17.7	-17.3	-75.4	-55.8	-67.4	-233.7
ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ, нето	128.9	259.8	399.2	344.4	1132.3	72.8	81.4	104.7	120.0	108.3	119.9	149.8	146.0	123.8	102.6	110.3	258.9	348.3	419.6	1239.7
Прилив	140.3	272.4	410.0	357.3	1180.0	75.9	84.2	108.9	124.2	110.9	124.6	153.3	149.5	128.3	107.7	115.9	269.0	359.7	431.0	1283.3
Одлив	-11.4	-12.6	-10.7	-12.9	-47.7	-3.1	-2.8	-4.2	-4.1	-2.7	-4.7	-3.5	-3.5	-4.5	-5.1	-5.6	-10.1	-11.5	-11.4	-43.6
II. Капитална и финансиска сметка	297.3	108.2	-68.1	88.7	426.0	35.6	17.9	8.0	44.8	-5.1	-0.9	-12.5	-7.3	-49.7	42.3	17.2	61.4	38.8	-69.5	90.3
КАПИТАЛНА СМЕТКА, нето	0.8	1.8	15.2	2.3	20.2	0.1	0.3	0.4	1.2	0.7	1.3	1.5	1.1	-0.2	1.1	0.4	0.9	3.1	2.4	8.0
Прилив	3.8	4.6	11.3	5.8	25.4	1.6	1.1	1.4	1.9	2.1	2.2	2.8	2.1	1.7	2.1	1.8	4.1	6.2	6.6	20.8
Одлив	-2.9	-2.9	4.0	-3.4	-5.3	-1.5	-0.8	-1.0	-0.7	-1.4	-1.0	-1.2	-1.1	-1.9	-0.9	-1.4	-3.2	-3.0	-4.2	-12.8
ФИНАНСИСКА СМЕТКА, нето	296.5	106.4	-83.4	86.4	405.9	35.4	17.6	7.5	43.6	-5.8	-2.2	-14.0	-8.4	-49.6	41.2	16.8	60.5	35.6	-71.9	82.3
Директни инвестиции, нето	24.7	71.4	41.8	-1.0	136.9	37.1	-22.9	28.9	24.7	28.9	14.3	-48.5	32.9	14.8	21.7	38.5	43.1	67.9	-0.7	170.5
Директни инвестиции во страни	0.0	-0.4	-0.3	-7.3	-8.1	-0.2	-0.5	-0.1	-0.2	0.0	-0.7	0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.8	-0.9	0.6	-1.2
Директни инвестиции во земјат	24.7	71.8	42.1	6.3	145.0	37.3	-22.3	28.9	24.9	28.9	15.0	-49.2	33.0	14.9	21.7	38.5	43.9	68.8	-1.3	171.6
Портфолио-инвестиции, нето	-19.3	-12.5	148.7	-12.8	104.0	-1.6	-3.0	3.6	-4.2	-3.3	-12.0	-2.9	-3.2	-6.7	-8.9	-7.2	-1.0	-19.6	-12.8	-49.5
Средства	-14.2	-4.5	-15.5	-3.4	-37.6	0.0	-0.3	-0.2	-3.9	-1.3	-1.1	-2.3	-1.2	-2.8	-2.8	-2.6	-0.5	-6.3	-6.3	-18.5
Обврски	-5.1	-8.0	164.1	-9.4	141.7	-1.6	-2.7	3.9	-0.3	-2.0	-10.9	-0.6	-2.0	-3.9	-6.1	-4.6	-0.5	-13.2	-6.5	-31.0
Останати инвестиции, нето	-38.3	-4.7	49.2	151.6	234.3	18.0	28.5	-39.2	43.9	-24.0	10.0	9.4	16.1	-75.3	3.7	-14.7	7.3	29.9	-49.8	-23.5
Средства	17.0	-6.4	-65.8	-17.8	-107.1	53.4	20.1	-1.8	-42.1	-72.4	20.1	-29.2	32.5	-20.1	-23.9	-43.5	71.7	-94.3	-16.8	-106.8
Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Заеми	-3.1	-9.9	-3.8	-2.3	-19.1	2.0	-0.1	0.3	0.4	-0.6	1.5	2.1	-0.4	0.4	-0.9	0.3	2.3	1.3	2.1	5.1
Валути и депозити	-14.1	3.4	-61.7	-15.7	-88.1	51.4	20.1	-2.1	-42.6	-71.7	18.7	-31.3	32.9	-20.5	-23.2	-43.7	69.5	-95.7	-18.9	-112.0
Монетарна власт	-3.6	1.0	1.7	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.7
Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Банки	-48.0	-1.3	-42.9	6.1	-86.0	56.7	29.9	9.0	-32.5	-55.5	29.7	-30.1	33.8	-17.5	-17.8	-37.0	95.6	-58.2	-13.8	-31.3
Останати сектори	37.5	3.7	-20.5	-22.7	-2.1	-5.4	-9.8	-11.1	-10.1	-16.3	-11.1	-1.6	-0.9	-3.1	-5.4	-6.8	-26.3	-37.5	-5.6	-81.5
Останати средства	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.3	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1
Обврски	55.3	1.7	115.0	169.4	341.4	-35.5	8.4	-37.4	86.0	48.4	-10.1	38.6	-16.4	-55.2	27.6	28.9	-64.4	124.2	-33.0	83.3
Трговски кредити	54.2	-16.3	-18.7	138.4	157.6	7.1	-10.7	-13.4	41.4	10.6	-20.9	-13.1	1.6	-55.5	30.5	7.5	-17.0	31.2	-66.9	-14.7
Заеми	0.5	3.5	-1.2	67.0	69.9	-7.2	0.5	-24.0	53.8	33.1	11.4	30.7	-3.8	-1.1	-10.2	3.5	-30.7	98.4	25.7	86.7
Валути и депозити	-5.5	9.8	68.1	-46.4	26.0	-36.2	-1.3	-2.5	-10.8	2.3	-3.8	19.4	-16.1	-1.3	3.3	5.0	-40.1	-12.3	2.0	-42.1
Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Банки	-5.5	9.8	68.1	-46.4	26.0	-36.2	-1.3	-2.5	-10.8	2.3	-3.8	19.4	-16.1	-1.3	3.3	5.0	-40.1	-12.3	2.0	-42.1
Останати сектори	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Останати обврски	6.1	4.6	66.8	10.4	87.9	0.9	19.9	2.5	1.5	2.3	3.1	1.6	1.8	2.8	3.9	12.9	23.3	7.0	6.2	53.3
Бруто официјални резерви, (-)	252.8	52.2	-323.0	-51.4	-69.4	-18.1	14.9	14.2	-20.8	-7.4	-14.4	28.0	-54.2	17.6	24.7	0.3	11.0	-42.6	-8.5	-15.1
III. Грешки и пропусти	18.6	-11.9	9.4	7.1	23.2	6.3	1.0	5.6	-5.8	9.8	0.3	-12.2	5.1	-8.1	-7.1	-2.5	12.9	4.2	-15.2	-7.6

Извор: Народна банка на Република Македонија.

1/ Претходни податоци.

а. во ноември 2010 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2009 година во категориите: директни инвестиции, доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост
- услуги и тековни трансфери за 2009 година - како резултат на подобар опфат на податоците

- 2008 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надоворешно - трговска размена .

б. во ноември 2009 година извршена е ревизија на податоците за:

- 2008 година во категориите: директни инвестиции, доход и останати инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост
- стоки и услуги - пресметан е и применет нов ц.и.ф. - ф.о.б. фактор за 2008 година и

- стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надоворешно - трговска размена за 2006 и 2007 година.

в. во октомври 2008 година извршена е ревизија на податоците од 2007 година во категориите директни инвестиции, доход и останати инвестиции, поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски вложувања.

г. во ноември 2007 година извршена е ревизија на временската серија 2003-2006 година кај следните категории:

- директни инвестиции и доход-подобар опфат поради воведување на нов извор на податоци-(годишен прашалник за странски вложувања ДИ 22) за периодот 2003-2006 година

- стоки, услуги, тековни трансфери, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на дефинитивните податоци за надоворешно - трговска размена за 2004 и 2005 година.

- услуги - подобар опфат на податоците поради воведување на нов извор на податоци-(Месечни извештаи за резидентни сметки во странство и евидентни сметки) за 2003-2006 година

д. во април 2005 година извршена е ревизија на временската серија 2003-2004 година кај следните категории:

- стоки, услуги, тековни трансфери, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на дефинитивните податоци за надоворешно - трговска размена за 2003 година.

- услуги - подобар опфат на податоците за владини услуги. Доход и други инвестиции-нето (трговски кредити, заеми и други) - поради подобар опфат на податоците

за кредитната задолженост (долгорочен долг)

е. во октомври 2004 година ревидирана е временската серија 2002-2003 година. Извршени се промени во следните категории:

- приватни трансфери, менувачко работење (јануари-декември 2003 год.) - заради методолошко усогласување и

- валути и депозити на комерцијалните банки (март 2002 - декември 2003 год.) - воведување на нов извор на податоци

со кој е зголемен опфатот на сметките чии промени се пресметуваат врз основа на промените во состојбите по оригинална валута.

ж. во август 2004 година ревидирана е временската серија 2002-2003 година. Извршени се промени во следните категории:

- услуги - подобар опфат на податоците за транспорт;

- доход и други инвестиции-нето (трговски кредити, заеми и други) - поради зголемен опфат на податоците за кредитната задолженост (долгорочен долг);

- валути и депозити на комерцијалните банки (октомври 2002-декември 2003) - методолошко усогласување на временската серија

з. во јануари 2004 година извршена е ревизија кај следниве ставки: стоки, услуги, тековни трансфери, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на дефинитивните податоци за надоворешно - трговска размена за 2002 година

Табела 8

Увоз на стоки според СМТК во 2009 и 2010 година

УВОЗ НА СТОКИ	2009 2010		годишна промена		придонеси	
	во милиони евра		во милиони евра	%	процентни поени	%
ВКУПНО	3,615.8	4,119.1	503.3	13.9	13.9	100.0
Производи за храна	402.0	420.6	18.5	4.6	0.5	3.7
<i>од кои:</i>						
- месо и преработки од месо	101.0	94.8	-6.2	-6.2	-0.2	-1.2
- жита и преработки од жита	58.7	59.7	1.0	1.7	0.0	0.2
- овошје и зеленчук	50.3	50.7	0.4	0.7	0.0	0.1
Тутун и пијалаци	36.9	43.7	6.8	18.5	0.2	1.4
Суровини освен гориво	140.3	218.3	78.0	55.6	2.2	15.5
<i>од кои:</i>						
- метална руда и метални отпадоци	79.7	155.5	75.8	95.1	2.1	15.1
Минерални горива, мазива и сл.	582.2	729.3	147.2	25.3	4.1	29.2
<i>од кои:</i>						
- нафта и производи од нафта	444.1	563.5	119.3	26.9	3.3	23.7
- гас - природен или индустриски	40.2	55.9	15.7	39.1	0.4	3.1
- електрична енергија	89.2	85.9	-3.4	-3.8	-0.1	-0.7
Животински и растителни масла	32.8	39.1	6.3	19.1	0.2	1.2
Хемиски производи	407.1	500.1	93.0	22.8	2.6	18.5
<i>од кои:</i>						
- неорганско-хемиски производи	15.8	96.5	80.7	6 пати	2.2	16.0
- медицински и фармацевтски производи	104.4	104.5	0.0	0.0	0.0	0.0
- хемиски материји и производи	43.3	48.1	4.7	10.9	0.1	0.9
Производи класирани по материјали	859.4	1,039.0	179.7	20.9	5.0	35.7
<i>од кои:</i>						
- текстил предива и слично	277.3	305.1	27.8	10.0	0.8	5.5
- изработки од неметални минерали	80.7	96.3	15.6	19.4	0.4	3.1
- железо и челик	215.4	267.2	51.8	24.0	1.4	10.3
- обоени метали	36.8	127.0	90.2	244.9	2.5	17.9
- изработки од метали	83.2	74.8	-8.4	-10.1	-0.2	-1.7
Машини и транспортни уреди	869.0	825.9	-43.1	-5.0	-1.2	-8.6
<i>од кои:</i>						
- погонски машини и уреди	56.0	25.3	-30.7	-54.8	-0.8	-6.1
- индустриски машини за општа употреба	123.2	97.4	-25.8	-21.0	-0.7	-5.1
- друмски возила	212.5	280.3	67.9	31.9	1.9	13.5
- останати транспортни средства	48.1	17.0	-31.1	-64.6	-0.9	-6.2
Разни готови производи	281.8	299.3	17.5	6.2	0.5	3.5
<i>од кои:</i>						
- мебел	28.0	29.8	1.8	6.5	0.1	0.4
- облека	53.4	48.8	-4.6	-8.6	-0.1	-0.9
- обувки	25.2	25.0	-0.2	-0.9	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 9

Извоз на стоки според СМТК во 2009 и 2010 година

ИЗВОЗ НА СТОКИ	2009 2010		годишна промена		придонеси	
	во милиони евра		во милиони евра	%	процентни поени	%
ВКУПНО	1,925.2	2,497.5	572.3	29.7	29.7	100.0
Производи за храна	202.4	248.8	46.4	22.9	2.4	8.1
<i>од кои:</i>						
- месо и преработки од месо	26.0	27.9	1.9	7.2	0.1	0.3
- жита и преработки од жита	30.7	36.3	5.6	18.3	0.3	1.0
- овошје и зеленчук	101.5	137.3	35.8	35.3	1.9	6.3
Тутун и пијалаци	141.3	153.5	12.2	8.6	0.6	2.1
Суровини освен гориво	122.6	196.4	73.9	60.3	3.8	12.9
<i>од кои:</i>						
- метална руда и метални отпадоци	91.8	153.5	61.6	67.1	3.2	10.8
Минерални горива, мазива и сл.	144.5	195.1	50.6	35.0	2.6	8.8
<i>од кои:</i>						
- нафта и производи од нафта	136.3	164.9	28.5	20.9	1.5	5.0
- електрична енергија	3.9	26.2	22.2	6,7 пати	1.2	3.9
Животински и растителни масла	5.9	8.4	2.5	42.4	0.1	0.4
Хемиски производи	122.9	288.2	165.3	134.5	8.6	28.9
<i>од кои:</i>						
- медицински и фармацевтски производи	51.7	57.8	6.1	11.9	0.3	1.1
- хемиски материи и производи	8.9	172.5	163.7	19,4 пати	8.5	28.6
Производи класирани по материјали	550.8	749.8	199.0	36.1	10.3	34.8
<i>од кои:</i>						
- железо и челик	381.3	589.2	208.0	54.5	10.8	36.3
- обоени метали	4.9	6.1	1.2	24.2	0.1	0.2
- изработки од метали	53.1	42.4	-10.6	-20.1	-0.6	-1.9
Машини и транспортни уреди	102.7	115.6	12.9	12.5	0.7	2.2
<i>од кои:</i>						
- индустриски машини за општа употреба	15.0	33.6	18.6	123.7	1.0	3.2
- електрични машини, делови-неспоменато	47.7	36.4	-11.3	-23.6	-0.6	-2.0
- друмски возила	16.0	22.4	6.4	39.9	0.3	1.1
Разни готови производи	531.4	539.9	8.4	1.6	0.4	1.5
<i>од кои:</i>						
- мебел	22.9	25.8	2.8	12.3	0.1	0.5
- облека	418.6	424.4	5.8	1.4	0.3	1.0
- обувки	56.8	56.7	-0.1	-0.1	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 10

Салда на одделни категории во размената на стоки според СМТК во 2009 и 2010 година

САЛДА, СТОКИ	2009 2010		годишна промена		придонеси	
	во милиони евра		во милиони евра	%	процентни поени	%
ВКУПНО	-1,690.6	-1,621.6	69.0	-4.1	-4.1	100.0
Производи за храна	-199.6	-171.8	27.8	-13.9	-1.6	40.3
<i>од кои:</i>						
- месо и преработки од месо	-75.0	-66.9	8.1	-10.8	-0.5	11.8
- жита и преработки од жита	-28.1	-23.5	4.6	-16.4	-0.3	6.7
- овошје и зеленчук	51.2	86.6	35.5	69.3	-2.1	51.4
Тутун и пијалаци	104.4	109.8	5.4	5.1	-0.3	7.8
Сировини освен гориво	-17.7	-21.9	-4.2	23.6	0.2	-6.1
<i>од кои:</i>						
- метална руда и метални отпадоци	12.1	-2.0	-14.1	-116.5	0.8	-20.5
Минерални горива, мазира и сл.	-437.7	-534.2	-96.6	22.1	5.7	-140.0
<i>од кои:</i>						
- нафта и производи од нафта	-307.8	-398.6	-90.8	29.5	5.4	-131.6
- гас - природен или индустриски	-36.8	-53.3	-16.5	44.8	1.0	-23.9
- електрична енергија	-85.3	-59.7	25.6	-30.0	-1.5	37.1
Животински и растителни масла	-26.9	-30.7	-3.8	13.9	0.2	-5.4
Хемиски производи	-284.2	-211.9	72.3	-25.4	-4.3	104.8
<i>од кои:</i>						
- неорганско-хемиски производи	-8.1	-88.9	-80.8	11 пати	4.8	-117.1
- хемиски материи и производи	-34.5	124.5	158.9	-461.1	-9.4	230.4
Производи класирани по материјали	-308.5	-289.2	19.3	-6.3	-1.1	28.0
<i>од кои:</i>						
- изработки од неметални минерали	-15.6	-41.5	-25.9	166.8	1.5	-37.6
- железо и челик	165.9	322.1	156.2	94.2	-9.2	226.5
- обоени метали	-31.9	-120.9	-89.0	279.2	5.3	-129.0
- изработки од метали	-30.2	-32.4	-2.2	7.4	0.1	-3.3
Машини и транспортни уреди	-766.3	-710.3	56.0	-7.3	-3.3	81.1
<i>од кои:</i>						
- друмски возила	-196.5	-257.9	-61.5	31.3	3.6	-89.1
- останати транспортни средства	-43.7	-11.2	32.5	-74.4	-1.9	47.1
Разни готови производи	249.7	240.6	-9.0	-3.6	0.5	-13.1
<i>од кои:</i>						
- мебел	-5.0	-4.0	1.0	-19.8	-0.1	1.4
- облека	365.2	375.6	10.4	2.8	-0.6	15.0
- обувки	31.5	31.7	0.1	0.5	0.0	0.2

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

Монетарни движења, јануари 2011 година

	31.12.2010	31.01.2011	месечна промена (31.01.2011/31.12.2010)		годишна промена (31.01.2011/ 31.01.2010)
<i>во милиони денари</i>	остварено	остварено	во мил.ден	во %	во %
Парична маса М4	232,569	232,033	-536	-0.2	11.5
Готови пари во оптик ^{/1}	16,958	15,814	-1,144	-6.7	1.9
Денарски депозити ^{/2}	106,818	107,138	320	0.3	17.9
Девизни депозити	108,793	109,081	288	0.3	7.2
Вкупни депозити	215,610	216,219	608	0.3	12.3
Примарни пари	49,003	48,393	-610	-1.2	4.5

^{/1} Се однесува на готови пари во оптик, без готовина во благајна на банките.^{/2} Вклучува депозитни пари и депозитни пари на останати финансиски институции кај НБРМ

	31.12.2010	31.01.2011	месечна промена (31.01.2011/31.12.2010)		годишна промена (31.01.2011/ 31.01.2010)
<i>во милиони денари</i>	остварено	остварено	во мил.ден	во %	во %
Кредити на приватен сектор	190,816	190,799	-17	0.0	6.8
Во денари	142,457	142,417	-40	0.0	2.0
Во странска валута	48,359	48,382	23	0.0	23.9
Нето девизна актива на банките	-740	-1,048	-308	41.6	-878.5

Извор: Народна банка на Република Македонија.

Табела 12

Монетарни агрегати

(во %)

<i>во %</i>	период во однос на претходен период									годишна промена								
	2009				2010				2011	2009				2010				2011
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јан.	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јан.
М0	-10.2	1.7	11.8	10	-4.3	7.9	-3.7	7.2	-1.2	6.4	-4.7	6.6	12.4	19.8	27.1	9.5	6.6	4.5
М1	-13.5	1.8	0.6	9	-3.7	4.5	2.4	6.7	-4.8	5.2	-3.6	-4.5	-3.5	7.4	10.3	12.2	9.8	9.3
М4	-2.6	0.8	2.0	5.9	1.7	4.6	0.7	4.8	-0.2	6.6	1.2	-1.1	6	10.7	14.8	13.4	12.2	11.5
М4-денарски дел	-9.5	-0.7	-1.7	8.3	1.4	6.6	0.5	6.7	-0.7	-4.7	-11.3	-14.5	-4.4	7.04	15.0	17.6	15.9	15.6

Извор: Народна банка на Република Македонија.

Табела 13

Депозити на приватниот сектор*
(во милиони денари)

		состојба	месечна промена		годишна промена	
		31.01.2011	износ	%	износ	%
Вкупни депозити на приватен сектор*		213,743	542	0.3	24,440	12.9
Денарски депозити	Домаќинства	59,411	-326	-0.5	15,316	34.7
	Претпријатија	32,106	460	1.5	328	1.0
	Вкупно	104,662	254	0.2	17,106	19.5
Девизни депозити	Домаќинства	86,841	494	0.6	4,566	5.5
	Претпријатија	20,581	-68	-0.3	2,849	16.1
	Вкупно	109,081	288	0.3	7,333	7.2
Вкупни депозити на домаќинства		146,253	167	0.1	19,882	15.7
Вкупни депозити на претпријатија**		52,686	392	0.7	3,177	6.4

* Вклучува депозитни пари

** Се однесува на депозити на приватен сектор

Извор: Народна банка на Република Македонија.

Табела 14

Кредити на приватниот сектор (во милиони денари)

		состојба	месечна промена		годишна промена	
		31.01.2011	износ	%	износ	%
Вкупни кредити на приватен сектор		190,799	-17	0.0	12,097	6.8
Денарски кредити	Домаќинства	70,492	40	0.1	2,537	3.7
	Претпријатија	71,805	-54	-0.1	231	0.3
	Вкупно	142,417	-40	0.0	2,757	2.0
Девизни кредити	Домаќинства	5,120	48	0.9	1,326	34.9
	Претпријатија	43,213	-38	-0.1	8,024	22.8
	Вкупно	48,382	23	0.0	9,340	23.9
Вкупни кредити на домаќинства		75,612	87	0.1	3,863	5.4
Вкупни кредити на претпријатија		115,018	-91	-0.1	8,255	7.7

Извор: Народна банка на Република Македонија.

Табела 15
Каматни стапки

	јануари 2011 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	4,00	-0,1	-4,0
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	2,47	-0,22	-3,6
	декември 2010 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Пондерирани активни каматни стапки на банките	9,0	0,0	-1,2
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките	6,7	0,0	-0,8

Извор: Народна банка на Република Македонија.